

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012) и член 11 од Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Службен весник на Република Македонија“ број 33/2010, 44/2010, 65/2010, 127/2010, 33/2011 и 181/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржа 01.10.2012 година донесе

### Одлука

**за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година**

### Член 1

Во Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година (број 02-5573/12 од 5 април 2012 година и број 02-12942/7 од 17 јули 2012 година), во член 2, во табелата, по редниот број „724“ се додава следната табела:

Реден број	Шифра на ПЗУ аптека	Назив на ПЗУ аптека	Подрачна служба	Месечен износ
725	17027901	ПЗУ АПТЕКА НОВАЛЕК	КУМАНОВО	305.000

### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Месечните износи на средства утврдени во член 1 ќе се применуваат од 1 октомври 2012 година.

Број: 02-17941/5  
01 октомври 2012 година  
Скопје

УПРАВЕН ОДБОР  
Претседател,  
Елена Трпковска